

Врз основа на член 22 од Законот за заштита на воздухот од загадување („Службен весник на СРМ", бр. 20/74), републичкиот секретар за здравство и социјална политика во согласност со републичкиот секретар за индустрија и трговија и републичкиот секретар за урбанизам, станбени и комунални прашања донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОТРЕБНИТЕ СТРУЧНИ КАДРИ, ОПРЕМА, УРЕДИ, ИНСТРУМЕНТИ
И ПРОСТОРИИ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИМААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ЗДРУЖЕН ТРУД, ОПРЕДЕЛЕНИ ДА ВРШАТ КОНТРОЛА НА ЗАГАДЕ-
НОСТА НА ВОЗДУХОТ И МЕРЕЊА НА ИСПУШТЕНИТЕ ШТЕТНИ
МАТЕРИИ ВО ВОЗДУХОТ

Член 1

Организациите на здружен труд кои со посебен пропис се определени да вршат контрола на загаденоста на воздухот и мерења на испуштените штетни материи во воздухот, мораат да ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник.

Член 2

Организацијата на здружен труд која врши контрола на загаденоста на воздухот и мерења на испуштените штетни материи во воздухот, мора да има најмалку по еден од следните високообразовани кадри:

- дипломиран фармацевт;
- дипломиран хемичар;
- дипломиран инженер-технолог;
- лекар специјалист по хигиена.

Член 3

Организацијата на здружен труд која врши контрола на загаденоста на воздухот и мерења на испуштените штетни материи во воздухот мора да ја има најмалку следната опрема, уреди и инструменти:

1. Опрема:

- лабораториски работни маси;
- лабораториски работни столови;
- лабораториски ормани;
- соодветна лабораториска стакларија;
- соодветни лабораториски реагенси; и
- филтер хартија.

2. Уреди:

- дигестор;
- вакум;
- вентилација; и
- соодветна водоводна и електрична инсталација.

3. Инструменти:

- аналитичка вага;
- поларограф;
- седиментатор;
- електроаспирациона пумпа;
- спектрофотометар;
- колориметар;
- кулограф;

- фотометар; и
- пехаметар (РН метар).

Член 4

Заради вршење на лабораториски испитувања организациите на здружен труд од член 1 од овој правилник мораат да ги имаат следните простории:

- просторија за прием и подготовка на примероци;
- просторија за сместување на осетлива апаратура;
- просторија за миење на лабораториски садови.

Сидовите и подовите на просториите на организациите на здружен труд од претходниот став мораат да бидат со глатка површина која лесно се чисти и одржува, да има таков просторен распоред и можност за вентилација за да не би дошло до навлегување на други материи кои можат да имаат штетно влијание врз анализите.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-586/1
19 февруари 1976 година
Скопје

Републички секретар за
здравство и социјална политика,
Јездимир Богдански, с. р.

Согласни:

1. Републички секретар за
индустрија и трговија
м-р **Александар Донеv, с. р.**
2. Републички секретар за
урбанизам, станбени и
комунални прашања,
дипл. инж. **Томислав Папеш, с. р.**